

Правила на наградна игра

Организатор на наградната игра и седиште на организаторот:
ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286
1000 Скопје, Република Македонија.

1. Цел, име и времетраење на играта:

- Целта на наградната игра: Рекламирање на производите од брендот МАТТЕЛ
- Името на наградната игра е: “ АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ ЗАЕДНО ”
- Времетраење на наградната игра: Наградната игра започнува на 30.11.2016 година во 10:00ч година и трае до 31.01.2017 година до 22:00ч.

Приредувачот јавно ќе ги објави правилата за наградната игра пред почетокот на наградната игра, а по добивањето на согласност од Министерството за финансии, на web страната:

<http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno2016>

2. Опис на наградната игра и производи кои учествуваат:

Со купување на еден - било кој производ од програмата на Mattel од било кое продажно место низ РМ, конзументот добива купон кој е залепен на задната страна на производот, преку кој учествува во наградната игра “ АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ ЗАЕДНО ” и станува потенцијален добитник на награда.

Купувачот е потребно да го исече наградниот купон од купениот производ, да ги впише своите лични податоци (име, презиме и контакт телефон), да го исече бар кодот од купениот производ и сите заедно со фискалната сметка да ги испрати по пошта на адресата на организаторот на наградната игра:

ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286
1000 Скопје, Република Македонија.

Извлекувањето ќе се спроведе на 01.02.2017 во просториите на ДТУ Орбико, на ул. Борис Трајковски бр.286, 1000 Скопје, во присуство на тричлена комисија, составена од тројца претставници на организаторот на наградната игра и истото нема да биде јавно.

Секое лице кое ќе биде извлечено и ќе добие награда е должно при подигнување на наградата да приложи документ за лична идентификација.

Производ кој учествува:

- Сите производи од програмата на Mattel на кои ќе ја има следната ознака



3. Услови за учество во играта:

Секое лице кое ќе купи производ од програмата на Mattel со ознака за наградната игра на било кое продажно место во Р.М. може да учествува во наградната игра.

4. Место во кое се приредува наградната игра и време и датум на извлекување на наградите:

Наградната игра ќе се спроведе на територијата на Република Македонија во сите продажни места во периодот од 30.11.2016 година во 10:00ч год. до 31.01.2017 год. до 22:00ч.

Извлекувањето на наградите ќе се спроведе на 01.02.2015 год. во 10:00 часот во просториите на организаторот на наградната игра и истото нема да биде јавно.

5. Вид и вредност на наградите

Artikl	Opis na nagradite	koli-ina na nagradi				
	BARBI „ROK & ROJALS,,	24				
	DIZNI FROZEN KRISTOF	12				
	DIZNI FROZEN MINI KUKLA SO KLIPER NOVA	160				
	DIZNI RAPANZEL DOLGOKOSATA	8				
	SOFIA PRVATA SO AKSESOARI	30				
	SOFIA PRVATA SO PRIJATELITE	30				
	EAH KUKLI KRALSKI	27				
	BARBI DEKORATIVEN SET	5				
	HV SET PATEKA SITI	20				
	HV SET VOZILA ZA SPASUVAWE	12				
	MB AVION I AVTOMOBIL SET	36				
	TOMAS VAGONI KARGO SORT.	24				
	KARS AVTOMOBIL MENUVA BOJA	20				
	IGRA „PAGAAT MAJMUN^IWA,,	25				
	PLEJNS AVIONI	20				
	PLEJNS AVIONI SO RA^KA	15				
	MAKS STIL OSNOVNI FIGURI	30				
	FP DETSKA MEKA KNIGA	24				
	FP MINI VRTELE[KA	12				
	MINI MAUS OSNOVNI FIGURI	12				
	FP SORTER PEPERUTKA	24				
	FP MUZI^KI TELEFON	10				
	FP RAZIGRANI PRIJATELI ZA KAPEWE	10				
	FP SLON^E SO TOP^IWA TURKALKA	10				
	TOTAL :	600				

Посебната давачка за приредување на наградна игра од 18 % на вкупниот награден фонд ќе биде уплатена веднаш по добивање на дозвола од страната на Министерството за Финансии.

Наградите ги набавува организаторот на наградната игра:

ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286

1000 Скопје, Република Македонија

6. Причините поради кои учесниците на играта можат да се повлечат од играта:

Учесниците може да се повлечат од играта само од лични причини.

7. Место, начин, постапка и контрола на извлекувањето, односно утврдувањето на резултатите и на добивката:

-Место:

извлекувањето ќе биде спроведено во просториите на организаторот на наградната игра:

ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286

1000 Скопје, Република Македонија

-Начин и постапка на извлекувањето:

Сите пристигнати коверти со уредно пополнети барања и податоци, ќе бидат потенцијални добитници на награда. Извлекувањето ќе биде рачно (не софтверски) и нема да биде јавно.

-Контрола на извлекувањето:

Извлекувањето ќе биде изведено во присуство на тричлена комисија, составена од претставници на ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286
1000 Скопје, Република Македонија

8. Начинот на објавувањето на резултатот од играта:

Добитниците на наградите ќе бидат контактирани на телефон и дополнително објавени на web-страна која посебно ќе биде изработена за оваа цел :

<http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno2016> во рок од 3 дена од денот на извлекувањето на наградите.

9. Начин на исплатата, односно остварување на добивката:

Добиените награди може се подигаат во просториите на организаторот на наградната игра ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286, 1000 Скопје, Република Македонија, најдоцна во рок од три (3) дена од денот на објавувањето на добитниците на наградите. Секој добитник е должен да приложи документ за лична идентификација.

10. Начин на запознавање на учесниците во играта со правилата на играта:

- За наградната игра се подготвени и следниве начини за информирање на потрошувачите:

- ТВ - реклама

- печатени постери

- печатени воблери

- печатени лифлети

- web-site на организаторот на играта:

<http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno2016>

11. Рок на поднесување на приговор од страна на учесниците во наградната игра:

- Учесниците во наградната игра имаат право на приговори најдоцна 5 (пет) дена од денот на објава на добитниците на веб страната и тоа кај организаторот на наградната игра ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр.286 1000 Скопје, Република Македонија, кој е должен да одговори на дадениот приговор во рок од 7 (седум) дена од денот на прием на приговорот.

12. Организатор на наградната игра:

ДТУ Орбико ДОО

Ул. Борис Трајковски бр.286

1000 Скопје, Република Македонија

13. Забрана за учество:

Во наградната игра немаат право да учествуваат вработените во

дистрибутивната куќа **ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр.286**

1000 Скопје, Република Македонија, со членовите на нивните потесни семејства.

Во наградната игра право на учество немаат лица под 18 години.

НАГРАДНА ИГРА

„АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ ЗАЕДНО,,

ОРБИКО 2016